



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува во потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 15 септември 1961  
Скопје  
Број 30                      Год. XVII

Претплатага за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин  
Жиро сметка број 802—11/1—686.

165.

На основа точка 4 од Решението за основање Управа на шумскиот резерват „Јасен“ ИС бр. 09-1217/1 од 25. VI. 1959 година, Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА НА ШУМСКИОТ РЕЗЕРВАТ „ЈАСЕН“

1. Инж. Милан Глигоров, вршител на должноста директор на Управата на шумскиот резерват „Јасен“ во Скопје, се разрешува од оваа должност.

2. За директор на Управата на шумскиот резерват „Јасен“ во Скопје се назначува Андон Попандонов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-3021/1

26 јули 1961 година

Скопје

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р.      Александар Грличков, с. р.

166.

На основа чл. 13 точка в) од Законот за здруженијата, собирите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/46), по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот Закон, Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ — Скопје, донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРА

Според поднесените кон пријавата правила и програма се одобрува основањето и работата на Здружението за странски јазици и литература, со седиште во Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна Република Македонија.

Бр. 12-20849/1-1960

28 јануари 1961 година

Скопје

Државен секретар  
за внатрешни работи на НРМ,  
Боро Чаушев, с. р.

167.

На основа чл. 13 точка в) од Законот за здруженијата, собирите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/46), по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 на истиот Закон, Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Според поднесените кон пријавата Програма и Правила се одобрува основањето и работата на Друштвото за заштита на растенијата на НР Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна Република Македонија.

Бр. 20-7212/1-1961

27 април 1961 година

Скопје

Државен секретар  
за внатрешни работи на НРМ,  
Боро Чаушев, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за здравствената заштита и организацијата на здравствената служба (објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 17/61), се поткрале грешки поради кое се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА

1. Во член 77 точка б место „друшевени“ треба да стои „душевни“;

2. Во поднасловот пред член 92 место „е) Завод за заштита на здравјето“ треба да стои „е) Завод за здравствена заштита“;

3. Во член 92 став 1 и 2 и во член 93 став 1 место „Заводот за заштита на здравјето“ треба да стои „Завод за здравствена заштита“;

4. Во член 94 став 1 место „Републичкиот завод за заштита на здравјето“ треба да стои „Републичкиот завод за здравствена заштита“;

5. Во член 95 став 2 ред 19 место „се“ треба да стои „со“;

6. Во член 98 став 2 место „се прописи“ треба да стои „со прописи“;

7. Во член 108 место „Управниот“ треба да стои „Управникот“;

8. Во член 185 став 2 ред 2 место „заводи за заштита на здравјето“ треба да стои „заводи за здравствена заштита“ а во ред 3 место „а Централниот хигиенски завод станува Републички завод за заштита на здравјето“ треба да стои „а Републичкиот хигиенски завод станува Републички завод за здравствена заштита“;

9. Во член 187 став 1 ред 4 место „ке“ треба да стои „не“.

Скопје, 31. VII. 1961 год.

#### ОД НАРОДНОТО СОБРАНИЕ

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за високото школство во Народна Република Македонија (објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 20/61), се поткрале грешки поради кое се дава

#### И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во член 13 став 1 се брише зборот „Уставот“.

2. Во член 51 ред 6 место „настава“ треба да стои „наставата“.

Скопје, 31. VII. 1961 година

#### ОД НАРОДНОТО СОБРАНИЕ

## Одласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13945/61 од 28 јули 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Атанасовска Милева, родена на 1 септември 1941 година во гр. Скопје, НР Македонија, од татко Петар и мајка Стана, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Лилјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (139)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10859 од 18 мај 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Алимовиќ Илбрија, родена на 14 февруари 1922 година во с. Савино Село, НОО — Врбас, НР Србија, од татко Ибраим и мајка Розалија, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Илвиц**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (140)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16066 од 5 август 1961 година, ја одобри промената на личното име на Ристовски Здравко, роден на 27 декември 1936 година во село Наколец, Охридска околина, од татко Ри-

стовски Борис и мајка Ристосија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Наумовски Радо-слав**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (141)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8747/1 од 17 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Реџепа Кахил, роден на 16 март 1937 година во село Гурѓевиште, Тетовска околина, од татко Реџепа Ајдин и мајка Зеќире, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Тахир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (142)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9952/1 од 6 мај 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Абазовска Разбије, родена на ден 24 декември 1946 година во село Малчиште, Скопска околина, од татко Абазовски Раим и мајка Абазовска, род. Мемедовска Руфије, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Азбије**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (143)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11783/1 од 3 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Ристова Веселинка, родена на 9 февруари 1931 година во село Г. Трогерци, Штипска околина, од татко Андов Гошо и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Цана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (144)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14458 од 9 јули 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Трајковски Милорад, роден на 14 мај 1931 година во Битола, од татко Трајковски Илија и мајка Софија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ратко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (145)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15985 од 4 август 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Тасевски Алуџиј, роден на ден 21 јуни 1958 година во гр. Љубљана, НР Словенија, од мајка Ровеншек Ана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мирослав**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (146)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13924/1 од 27 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Николовски Иван, роден на 17 февруари 1942 го-

дина во село Свињишта, Охридска околија, од татко Николовски Горгија и мајка Танаска, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Јонче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (147)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13922 од 27 јуни 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ангеловски Благоја, роден на 2 февруари 1939 година во село Вапила, Охридска околија, од татко Стојан и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јанкоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (148)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13923/1-61 од 27 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Ристевски Сребрен, роден на 26 март 1939 година во село Сирула, Охридска околија, од татко Наум и мајка Благуна, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Злате**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (149)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14884/61 од 15 јули 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Рустеми Рифат, роден на ден 13 мај 1925 година во село Арнакија, Скопска околија, од татко Рустеми Рамадан и мајка Хатије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Маруф**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (151)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15888/1 од 3 август 1961 година, ја одобри промената на личното име на Адеми Невзат, роден на 25 мај 1943 година во с. Каменане, Тетовска околија, од татко Адеми Хамид и мајка Ремзије, така што во иднина личното име ќе му гласи **Зендели Есат**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (152)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13910/1 од 3 август 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Абази Гулка, родена 1926 година во Тетово, од татко Демири Веби и мајка Гулистан, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Каније**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (153)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16089 од 11 август 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Кировска Боца, родена на ден 20 септември 1946 година во гр. Скопје, од татко Кировски Александар и мајка Анка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Ботка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (154)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15984 од 4 август 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Христовска Кристина, родена на ден 13 февруари 1904 година во гр. Србобран, околија Нови Сад, од татко Дебељачки Стеван и мајка Дебељачки, род. Милованчева Даринка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Тинка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (155)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15165/1 од 3 август 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Митев Киро, роден на ден 18 ноември 1937 година во село Добрево, Штипска околија, од татко Митев Славко и мајка Илинка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Крум**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (156)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13830/1 од 24 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Манчевски Радивоје, роден на ден 23 април 1938 година во село Лесново, Штипска околија, од татко Манчевски Игнат и мајка Стоименка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Славко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (157)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13477/1 од 19 јуни 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Зафировски Атанас, роден на 3 септември 1951 година во гр. Прилеп, од родители: татко Зафировски Горгија и мајка Зафировска Менка, род. Димеска, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Сашо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (158)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Кирил Георгиевски, од Битола, ул. „Сремска Митровица“ бр. 7, поднесе тужба за поништување на брак против Ангелуда Србинова, од Битола, а сега во странство со непозната адреса. Бидејќи тужената Ангелуда е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 362/61.

## ЛИКВИДАЦИИ

Врз основа на решението бр. 3486 од 1-III-1961 год. на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, престана со понатамошна работа Управата за градско и вонградско зеленило во Скопје (Градски парк), сметано од 1-III-1961 година.

Со решението на Ликвидационата комисија при Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 3486/2 од 4-IV-1961 год. за ликвидатор на управата е именуван Ристо Лазаров Слабевски, службеник во Народниот одбор на општината Идадија — Скопје.

Се известуваат поверителите и должниците на установата дека целокупната актива и пасива на Управата за градско и вонградско зеленило се пренесува на новосоздаваната стопанска организација — Комунално-производно претпријатие „Паркови и зеленила“ — Скопје.

Од Ликвидационата комисија  
(586)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 80, страна 315 е запишано следното: Првата станбена задруга во град Куманово, со решение на Народниот одбор на општината Куманово бр. 14233/1 од 18-XI-1960 год., е ставена во редовна ликвидација, која ќе ја спроведе ликвидационата комисија при Народниот одбор на општината Куманово.

Со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 14283/1 од 10-I-1961 год. е назначен Поповски Накв Јосиф, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Боро Нишлиски, сметано од 3-III-1961 год.

На Благој К. Стојановски му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 175/61.  
(577)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 51, страна 169 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 01-2075/1 од 1-IV-1961 год. Земјоделската задруга „Кожув“ во село Горничет, Гевгелија, е ставена во редовна ликвидација.

Постапката за редовната ликвидација на задругата ќе ја спроведе ликвидационата комисија при Народниот одбор на општината Гевгелија.

За ликвидатор на горенаведената задруга, со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 01-2075/2 од 12-IV-1961 год., е назначен Лазаров Атанасов Лазар. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 19-IV-1961 година.

На досегашните потписници на задругата Благој Смилков и Прошев Кузман им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 286/61.  
(614)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Дихово бр. 01-1017/1 од 22-V-1961 година, Земјоделската задруга „Шемница“, с. Кажани, Битолско, е ставена во редовна ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на Земјоделската задруга во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања односно долгови. По овој рок нема да се признаваат никакви побарувања, а против должниците ќе се поведе постапка за наплата на долговите.

Од Ликвидационата комисија (797)

Со решението на Народниот одбор на општината Маврово бр. 04-1716/1 од 31 мај 1961 година, Шивачката задруга „Препород“ во село Ростуша е ставена во редовна ликвидација и е формирана ликвидациона комисија.

Се покануваат купувачите и добавувачите во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да ги пријават своите побарувања, односно долгови. По истекот на овој рок ќе се земе за исправна книговодствената состојба на задругата.

Од Ликвидационата комисија (827)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 549, страна 79 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Драчево бр. 01-2420/1 од 6-VII-1960 година, Земјоделското стопанско претпријатие „Караџица“, Скопје е ставено во редовна ликвидација, сметано од 6-VII-1961 година.

Со решението на истата општина под бр. 01-2409/1 од 6-VII-1960 год., е назначена ликвидациона комисија од следните лица: Здравковски Крсте, претседател, Трајковски Трајан, член, и Ѓорѓиевски Милорад, член.

За ликвидатор на претпријатието, со решение на Ликвидационата комисија бр. 1 од 22-VII-1960 година, е назначен Цветко Велковски, шеф на сметководството на Земјоделската задруга „Млад борец“, с. Драчево. Тој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 29-VII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 523/60.  
(1265)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-X-1959 год. страна 74, реден број 10, е запишана под фирма: Занаетчиски дуќан-пекарница, со седиште во с. Ново Село, Штипско. Предмет на работењето на пекарницата е: печење на леб и други печива.

Пекарницата е основана од Земјоделската задруга „Единство“ од село Ново Село, Штипско, чие основање е одоброено со решението на Народниот одбор на општината Ново Село бр. 05-1815 од 12-V-1959 год.

Раководител на пекарницата е Сандо Атанасов Крстев, а ќе ја потпишува управникот на задругата Стојчо Ѓорѓиев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 200/59. (958)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 276, страна 1041, свеска I, е запишан под фирма: Трговски дуќан со паушална пресметка „Бело Јагне“ за промет со месо и месни производи, село Вратница, Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: трговска дејност на мало со месо и месни производи.

Дуќанот е основан со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 6759 од 31-V-1958 година.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Трипун Тодоровски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 572/60. (1429)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 123, страна 515, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Деликатес“, Тетово, Продавница во село Гајре, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Деликатес“, Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-15580/1 од 12-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Рамадани Ризван. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 764/60. (18)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 664, страна 913, е запишано под фирма: Шумско стопанство „Караџица“, Скопје. Предмет на работењето на стопанството е: нега и пошумување на шумите и шумските земјишта; заштита и чување на шумите и шумските земјишта; подигање на култури и плантажи од рентабилни врсти на дрва со голем и брз прираст; мелиорација на шуми и шумски земјишта; укрепување на стрмни земјишта и уредување на порои; констигнација, процена и дознака по одобрени годишни планови за чистење прореди и сеча; чистење и проредување на шуми, култури и плантажи, узгој, нега, заштита и користење на дивечот, како и работите на уредување на ловишта со кои управува; искористување на главни и споредни производи, производи од култури и брзорасни дрвја и плантажи како и земјоделство; превоз на шумски и земјоделски производи, како и производи од плантажи и откуп-преработка и продажба на главни и споредни шумски производи; узгој, производство и користење на

земјоделските култури, како и сточарство; уредување на шуми, одржување и изградба на шумски комуникации и згради; преработка на главни и споредни шумски и земјоделски производи; изработка на основи, програми и проекти и техничка документација за стопанисување и управување на производството и изградба на објекти во шумарство по одобрение на надлежните органи или со свои овластени стручњаци; врши работи од својата дејност и други установи и организации; отвора складишта и продавници за продажба на главни и споредни шумски и земјоделски производи; врши продажба на главни и споредни шумски и земјоделски производи; како и продажба на главни и споредни шумски и земјоделски производи на целата територија на ФНРЈ.

Стопанството е основано со решението на Народниот одбор на Скопска околина бр. 18200 од 20-XII-1960 год.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето инж. Димко Шалтански, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 776/60. (5)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 304, страна 789, е запишан под фирма: Рударски базен за хром „Радуша“ — Ѓорче Петров — Погон Рудник на хромсва руда „Раброво“, село Раброво, Валандово. Предмет на работењето на погонот е: експлоатација на хромна руда.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Рударскиот базен за хром „Радуша“ Ѓорче Петров, а согласно со решението бр. 2533 од 7-VII-1960 год. на Народниот одбор на општината Валандово.

Раководител на погонот е Ефтимовски Благоја. Погонот ќе се претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето од претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 658/60. (34)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 281, страна 1073, е запишано под фирма: Земјоделско стопанство „Гостивар“ — Гостивар. Предмет на работењето на стопанството е: укажување услуги по заштита на растенијата, давање на стручна помош на земјоделските организации, унапредување на сточарството и ратарството, мернизација и унапредување на овчарството и мелиорација на пасиштата.

Стопанството е основано со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01-9264/1 од 24-XII-1960 година.

Стопанството ќе го потпишува Јован Натаилов Христовски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 10/61. (38)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 155, страна 425, е запишано под фирма: Фабрика за шавни циви и лимени конструкции „11 октомври“, Куманово, Конструктивно биро за проектирање — Куманово (при фабриката). Предмет на работењето на бирото е: проектирање на разни смерови на дејност, исклучиво за свои потреби.

Бирото е основано од Работничкиот совет на Фабриката за шавни циви и лимени конструкции „11 октомври“, Куманово, а согласно со решението бр. 15061/1 од 25-XI-1959 година на Народниот одбор на општината Куманово.

Бирото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Александар В. Милановиќ, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи  
бр. 51/61. (39)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 250, страна 897, свеска I, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на мало и големо „Тигар“, Крива Паланка. Предмет на работењето на претпријатието е: купопродажба на сите видови индустриски и колонијални стоки, текстил од сите видови, галантерија, производи од пластична маса, животни прехранбени производи, сите видови на стоки за куќни потреби, градежен материјал од сите видови, сите видови железарски материјал, радиоапарати, производи од лен и кадела, купопродажба на житарици и млински производи од житарици, млеко и млечни производи, сувмесни производи, купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, само во оригинални запечатени шишиња, купопродажба на сите видови цигари и кибрити, купопродажба на намештај за домаќинства.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 02-8334/1 од 13-XII-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Митко Мазаковски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи  
бр. 41/61. (43)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 925, свеска II, е запишан под фирма: Комбинат за чевли и гумени производи во изградба „Водно“, Скопје. Предмет на работењето на комбинатот е: инвестициона градба на Комбинатот и производство на чевли и гумени производи.

Комбинатот е основан со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр. 03/I-13407 од 23-XI-1960 год. со спојување на фабриките за чевли и гумени производи во изградба.

Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Цветко Богданов Иванов, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи  
бр. 19/61. (51)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 673, е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бистрица“, село Теарце, Тетовско, Продавница во село Сиричино, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални производи, текстилни стоки и намештај.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бистрица“, село Теарце, Тетовско, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 03-10081/1 од 5-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Герасимовски Ванов Цене.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи  
бр. 779/60. (67)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 57, страна 129, е запишана под фирма: Трговско мешано ангростичко претпријатие „Јелак“ — Тетово — Продавница бр. 26 (самопослуга) во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијални и прехранбени производи на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското мешано ангростичко претпријатие „Јелак“, Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-16819/1 од 12-I-1961 година.

Раководители на продавницата се Александар Јовановски и Перо Петровски. (Во продавницата се одредуваат два раководители, бидејќи истата ќе работи по „Нон стоп“ — работно време во две смени).

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи  
бр. 49/61. (68)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 12-I-1961 год., страна 52, реден број 4, е запишан под фирма: Земјоделска задруга „Благој Коцев“, с. Гајранци, Штипско, Месарски дуќан бр. 3, со седиште во Рудничка населба — Пробиштип. Предмет на работењето на дуќанот е: месарска и изработка на преработки од месо (колбасичарска).

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга „Благој Коцев“, с. Гајранци, а основањето е одобрено со решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Пробиштип бр. 04-196/21 од 13-VI-1960 година.

Раководител на дуќанот е Голубанов Мијалче, а ќе го потпишува управникот на задругата Стојанов Митко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи  
бр. 136/60. (77)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации из 19-I-1961 год., страна 289, ред. бр. 1, е запишано под фирма: Електро-механичко претпријатие „Монтажа“, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на претпријатието е:

1. оправка на сите видови електрични уреди, електрични потрошувачи и изведување на секаков вид електрични инсталации, градба и електромонтажа на далекуводи од 10 и 35 КВ, трафостаници од 10 до 35/10 КВ како и секаков вид електрични мрежи НН — 380/220 В.;

2. машинобраварска;

3. лимарска;

4. инсталаторска за водоводни канализации, водни и гасни постројки;

5. промет со радиоапарати и делови за радиоапарати и електрични материјали.

Претпријатието е основано од спојувањето на Електричното услужно претпријатие „Електрон“ од Струмица и Занаетското електрично услужно претпријатие „Никола Тесла“ од Струмица, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-7387/60 од 10-I-1961 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Кировски Киро.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 7/61. (83)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

### РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Работна книшка бр. 122458, издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на име Стојан А. Јовановски, ул. „К. Зоци“ бр. 95 — Гостивар. (1862)

Диплома гл. книга бр. 18, дел. бр. 788 издадена од Училиштето за помошници аптекари на име Виолета Д. Нешкоска, Скопје. (1921)

Службена легитимација бр. БД — 025329, издадена од ДСВР на НРМ на Перо Бајлзов — Скопје. (2129)

Уверение за отпус од државјанството на ФНРЈ бр. 8975 од 11-VIII-1961 год., издадено од СВР — Скопје на име Мустафа Рамадан Исак и жена Рукише, Скопје. (2185)

Работна книшка бр. 583, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово на име Амдиариф Мустафи, с. Глоби, Тетовско. (1595)

Здравствена легитимација бр. 3580, издадена од ЗСО — Кичево на име Драгомир С. Андриески, с. Белица, Кичево. (1596)

Здравствена легитимација бр. 14703, издадена од ЗСО — Алексинац на име Благоја Спасиќ, Скопје. (1597)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јоксим Трпковски, Скопје. (1598)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зора Христова, Скопје. (1599)

Уверение за регулисање на воена обврска бр. 1024/60, издадено од Воениот отсек во Скопје на име Алија Исена Рама, Скопје. (1600)

Уверение за регулисање на воена обавеза бр. 1025/60, издадено од Воениот отсек во Скопје на име Суља Исена Рама, Скопје. (1601)

Уверение за регулисање на воена обавеза бр. 1026/60, издадено од Воениот отсек во Скопје на име Абдула Рама, Скопје. (1602)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Осмолетката „Добре Јовановски“ през 1960/61 г. на име Трајче Дукоски, ул. „Питу Гули“ бр. 18а. Прилеп. (1603)

Здравствена легитимација на име Нуфхат Хасановски, ул. „Вардарска“ бр. 10 — Кумановско. (1604)

Здравствена легитимација бр. 77485, издадена од ЗСО — Куманово на име Ика Трајкова Митевска, с. Отошница, Кумановско. (1605)

Здравствена легитимација бр. 25978, издадена од ЗСО — Филијала — Кичево на име Светозар Наумовски, с. Модришта, Кичево. (1606)

Здравствена легитимација бр. 1078/459 на име Кристакија Мисајлов Сиљаноски, с. Речани, Кичево. (1607)

Здравствена легитимација на име Нафшика Никова, пензионерка, Гевгелија. (1608)

Свидетелство бр. 10, издадено од Осумгодишното основно училиште „Кирил Пејчиновиќ“, с. Теарце, на име Добринка Цветкова Коцевска, с. Глоби, Тетовско. (1609)

Решение за примено државјанство на ФНРЈ бр. 1876/53, издадено од ДСВР — Скопје на име Наум, жена Фанија, деца Василка, Славе и Драгица сите Каранфиловски, Скопје. (1804)

Здравствена легитимација бр. 27881 на име Гоко Петрески, ул. „Гоце Делчев“ бр. 164 — Тетово. (1610)

Здравствена легитимација бр. 7592, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Борис Цветанов, Кочани. (1611)

Ловечка исправа на име Доне Јованов Митев, с. Виничка Кршла, Кочани. (1612)

Здравствена легитимација бр. 39870, издадена од ЗСО — Куманово на име Томислав Стојменовски, Рудник Радуш, Горче Петров. (1613)

Здравствена легитимација бр. 12443, издадена од ЗСО — Битола на име Мара Куновска, ул. „4-ти Јули“ бр. 22 — Битола. (1614)

Здравствена легитимација бр. 182, издадена од ЗСО — Битола на име Грозда Ј. Петаческа, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 2 — Битола. (1615)

Здравствена легитимација бр. 21625, издадена од ЗСО — Тетово на име Селам Зекири, с. Шемшово, Тетовско. (1616)

Здравствена легитимација бр. 49018, издадена од ЗСО — Тетово на име Сенија Саљиџи, с. Непроштено, Тетовско. (1617)

Здравствена легитимација бр. 116913, издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Кртиниќ, Скопје. (1618)

Здравствена легитимација бр. 61224, издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Богдановски, Скопје. (1619)

Свидетелство за завршено VIII одделение под бр. 95, издадено од Осумгодишното училиште „Кирил и Методи“, Македонски Брод на име Велимир Димовски, с. Дреново — Кичево. (1620)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во Охрид на име Љубе Ацков Андоновски, ул. „Јанко Михајлоски“ бр. 78 — Кичево. (1621)

Здравствена легитимација бр. 8224, издадена од ЗСО — Штип на име Александар Иванов, Штип. (1622)

Воена книшка, издадена од ВП 7981 — Титово Ужице на име Рамадан Руфат Рамадани, с. Седларево, Тетовско. (1623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лепа Топчиевска, Скопје. (1624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марко Ј. Димовски, Горче Петров. (1625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Неготино на име Трајче Ване Митров, Скопје. (1626)

Работна книшка бр. 5519, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Рамадан Џафери, Скопје. (1627)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Титов Велес на име Јован И. Митров, Скопје. (1628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодосија Левкова, Скопје. (1629)

Здравствена легитимација бр. 103416, издадена од ЗСО — Скопје на име Стојка Петко Најдоска, Горче Петров. (1630)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шадије Демир Хасан, Скопје. (1631)

Бланко чек бариран бр. 742892 на Техничкиот магазин на големо и мало „Скопје“ — Скопје. (1632)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ацо Мојсовски, Скопје. (1633)

Здравствена земјоделска легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веса Анчевска, с. Драчево, Скопско. (1635)

Работна книшка бр. 3663/328725, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Стојан Шеминовски, Скопје. (1636)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Петров, Скопје. (1637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо Димчевски, Скопје. (1638)

Возачка инвалидска книшка за намалено патување 75% бр. 73317 од 19-VIII-1960 год., издадена од НО на општината „Идадија“ — Скопје на име Вукосава Седларик, Скопје. (1639)

Диплома за положен матурски испит под бр. 469 през учебната 1958/59 год., издадена од Гимназијата „Орце Николов“, Скопје на име Драгољуб Игњатовик, Скопје. (1640)

Здравствена легитимација бр. 66338, издадена од ЗСО — Битола на име Иван Пандо Кимовски, ул. „Климент Охридски“ бр. 86 — Битола. (1641)

Здравствена легитимација бр. 49413, издадена од ЗСО — Битола на име Борис Масалковски, с. Кукуречани, Битолско. (1642)

Здравствена легитимација бр. 21359, издадена од ЗСО — Испостава — Кратово на име Владо Стојановски, с. Талашманци — Кратово. (1643)

Здравствена легитимација бр. 6425 на име Јаким С. Јованов, с. Опило, Кратово. (1644)

Здравствена легитимација бр. 56155, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Татјана Станкова Љубенова, ул. „Стојан Јаниќиевик бр. 4 — Титов Велес. (1645)

Здравствена легитимација бр. 3804 на име Костадин Илиев Костов, ул. „Боге Николов“ бр. 14 — Титов Велес. (1646)

Здравствена легитимација бр. 4445, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Богдан Иванов Стојановски, с. Вирче, Кочани. (1647)

Свидетелство од I одделение средно музичко школо, издадено од Средното музичко школо „Станковиќ“ во Белград на 10-VI-1954 год. на име Савка Јеличиќ, ул. „11 октомври“ бр. 43 — Куманово. (1648)

Здравствена легитимација бр. 8284, издадена од ЗСО — Охрид на име Љутви Рамадан Шакир, ул. „Даме Груев“ бр. 91 — Охрид. (1649)

Возачка дозвола издадена од СВР — Охрид на име Сељаедин А. Алчевски, ул. „Мите Трајчевски“ Ресен. (1650)

Здравствена легитимација бр. 3898 на име Фиданка Дончева Манева, ул. „Глигор Прличев“ бр. 28 — Титов Велес. (1651)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Гостивар на име Тања Димитар Томовска, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58 — Гостивар. (1652)

Здравствена легитимација бр. 8615, на име Благој Зафиров, ул. „Карло Маркс“ бр. 38 — Штип. (1653)

Здравствена легитимација бр. 20897, на име Сабрија Јусуфова, Штип. (1654)

Возачка дозвола бр. 486, издадена од СВР — Битола на име Драгомир Арсев Аризанкоски, с. Маргари, Прилеп. (1655)

Работна книшка бр. 8284, серија бр. 328202 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Рамадан Бајрам Алиевски, ул. „Средолек“ бр. 59 — Куманово. (1656)

Работна книшка бр. 2795, серија бр. 060041 на име Кирил Христов Келешев, ул. „Павле Станојев“ бр. 2 — Куманово. (1657)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Иво Рибар Лола“, с. Тронеѓа на име Милан З. Крајновиќ, с. Тронеѓа, Кумановско. (1658)

Воена книшка на име Александар Петков Стојчевски, с. Облавци, Кумановско. (1659)

Здравствена легитимација бр. 9442, издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Љубин Вангелов Тасевски, с. Г. Дупени, Ресен. (1660)

Работна книшка бр. 2394, серија бр. 129810 на име Алфред Ристов Марков, с. Негорци, Гевгелија. (1661)

Здравствена легитимација бр. 42534, издадена од ЗСО — Тетово на име Манче Е. Зафировски, с. Луковица, Тетовско. (1662)

Здравствена легитимација бр. 5818, издадена од ЗСО — Струмица на име Ружица Р. Ачиташкова, ул. „Бел Камен“ бр. 2 — Струмица. (1663)

Здравствена легитимација бр. 12782, издадена од ЗСО — Куманово на име Роска Атанас Маниќ, с. Табановце, Кумановско. (1664)



Здравствена легитимација бр. 21853, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Шермет Батакоти, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 36 — Кавадарци. (1665)

Здравствена легитимација бр. 9884, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Абдо Јашаров Алиов, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 60 — Кавадарци. (1666)

Свидетелство за завршен I клас гимназија на име Александар Дамески, с. Фалише, Тетовско. (1667)

Здравствена легитимација бр. 14817, издадена од ЗСО — Гостивар на име Љутви Мурати, ул. „Горна Чаршија“ бр. 8 — Тетово. (1668)

Сообраќајна дозвола бр. М-2497, издадена од СВР — Тетово на име Симо Илиевски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 22 — Тетово. (1669)

Здравствена легитимација бр. 11427, издадена од ЗСО — Тетово на име Грозданка Новевска, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 118 — Тетово. (1670)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во Тетово на име Сами Ваита Османи, с. Пирок, Тетовско. (1671)

Свидетелство бр. 280 за завршена III година учителска школа през 1960/61 год., издадено од Учителската школа „Браќа Миладинови“ — Битола на име Никола Д. Ивановски, ул. „Круме Јоскоски“ бр. 2 — Прилеп. (1672)

Здравствена легитимација бр. 8132, издадена од ЗСО — Крива Паланка на име Владимир Павловиќ, ул. „Гоце Делчев“ бр. 1 — Кр. Паланка. (1673)

Здравствена легитимација бр. 26344, издадена од ЗСО — Кичево на име Димка Матеска, с. Влче, Кичево. (1674)

Здравствена легитимација бр. 1399, издадена од ЗСО — Филијала — Ресен на име Алим Куртиш Ацигоровска, ул. „Бигла“ бр. 10 — Ресен. (1675)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во Тетово на име Заим Исмаила Абдили, с. Ново Село II — Тетово. (1676)

Здравствена легитимација бр. 2975, издадена од ЗСО — Гостивар на име Намиќ Арифџи, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 100 — Гостивар. (1677)

Здравствена легитимација бр. 47677, издадена од ЗСО — Гостивар на име Душица Николоска, с. Пожаране, Гостивар. (1678)

Свидетелство бр. 109 за IV одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ с. Кучичино на име Лазо Сандев Николов, с. Кучичино, Кочани. (1679)

Работна книшка бр. 75, издадена од Бирото за посредување на трудот Св. Николе на име Митко Славков Игнатов, работи во Стопанството „Канда“, Св. Николе. (1680)

Здравствена легитимација бр. 98868, издадена од ЗСО — Скопје на име Сефер Менду Авди, с. Грачани, Горче Петров. (1681)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрамши Авдиова, Скопје. (1682)

Свидетелство за положен испит квалификуван столар, издадено од НО на општината Кр. Паланка на име Павле Т. Величков, Скопје. (1683)

Сообраќајна книшка бр. 194 од 23-II-1957 год., издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на Народниот одбор на Скопска околица, Скопје. (1684)

Здравствена легитимација за земјоделски производители издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Шутковиќ, с. Кучевиште, Скопско. (1685)

Работна книшка бр. 1799, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Стојан Илиевски, ул. „Т. Мендол“, бр. 81 — Куманово. (1686)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Крушевац на име Миланка Рамаданова, Скопје. (1687)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Вера Стојчевска, Горче Петров. (1688)

Здравствена легитимација бр. 26497, издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Димитровски, Скопје. (1689)

Уверение за завршен II (втор) тримесечен курс за основни учители во 1948 година, издадено од Советот за просвета на НРМ на име Енвер Абдулах Исмаил, Скопје. (1690)

Работна книшка бр. 20661/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Трајко Стефановски, Скопје. (1691)

Работна книшка бр. 12427/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Ристо Прешленковски, Скопје. (1692)

Работна книшка бр. 336803/167/61, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Јован Кузмановски, с. Арачиново, Скопско. (1693)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мејрем Д. Ахмед, Скопје. (1694)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на име Филип Божинов, с. Бутел, Скопско. (1695)

Воена буква издадена од ВП 4551 Петроварадин на име Драган Игњат Ацевски, Скопје. (1696)

Свидетелство за завршена I година Економски техникум во Скопје на име Вера А. Ристова, Скопје. (1697)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Тодор Цветанов Јовановски, Скопје.

Колска книшка бр. 3815, издадена од Сообраќајниот отсек во Скопје на име Коста Начевски, Скопје. (1699)

Здравствена легитимација бр. 146250 на име Атанас Петров Атанасовски, с. Орле, Битола. (1700)

Здравствена легитимација бр. 10610, издадена од ЗСО — Скопје на име Весела Георгиева, Железничка станица, Битола. (1701)

Здравствена легитимација бр. 7646, издадена од ЗСО — Битола на име Фроса Спинова, ул. „Борис Стрезовски“ бр. 23 — Битола. (1702)

Здравствена легитимација бр. 32712 на име Борис Т. Дуковски, с. Трново — Битолско. (1703)

Здравствена легитимација бр. 50424, издадена од ЗСО — Битола на име Крсте Наумов, ул. „Смилево“ бр. 6а — Битола. (1705)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Борис Б. Гачевски, с. Марголци, Титоввелешко. (1706)

Воена книшка издадена од Воениот отсек во Сл. Пожега на име Мојсо Ѓорѓиоски, с. М. Крсте, Тетовско. (1707)

Воена книшка на име Јонуз Бастри Јонузи, с. Видуше, Тетовско. (1708)

Здравствена легитимација бр. 256/55, издадена од ЗСО — Штип на име Димитар Бошков, „Македонка“, Штип. (1709)

Работна книшка бр. 7125, серија бр. 41490, издадена од Бирото за посредување на трудот — Лесковец на име Биљал Алима Азировиќ, с. Милино, Св. Николе. (1710)

Здравствена легитимација бр. 11557, издадена од ЗСО — Битола на име Благој С. Поповски, ул. „Маркс Енгелс“ бр. 3 — Битола. (1711)

Здравствена легитимација бр. 6975/55, издадена од ЗСО — Битола на име Цвета Б. Кузманова, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 147 — Битола. (1712)

Здравствена легитимација бр. 42151/54, издадена од ЗСО — Битола на име Јован Наумовски, ул. „Босна“ бр. 256 — Битола. (1715)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Прилеп на име Ратка Димеска, ул. „Сотка Георгиевски“ бр. 43 — Прилеп. (1714)

Здравствена легитимација бр. 51480, издадена од ЗСО — Прилеп на име Сузана Цветкоска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 43 — Прилеп. (1715)

Здравствена легитимација бр. 2842, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Савре Петрушов Стефановски, с. Баратлија, Кр. Паланка. (1716)

Здравствена легитимација бр. 2610, издадена од ЗСО — Дебар на име Петре Владов Петровски, ул. „Илинденска“ бр. 15 — Кавадарци. (1717)

Здравствена легитимација бр. 12646, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Раде Г. Бошев, с. Ваџаша, Кавадарци. (1718)

Здравствена легитимација бр. 5667, издадена од ЗСО — Тетово на име Даут Јусуфи, ул. „Илинденска“ бр. 111 — Тетово. (1719)

Здравствена легитимација бр. 744, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Корнети М. Томаки, ул. „Прсхер Пчински“ бр. 7 — Кочани. (1720)

Здравствена легитимација бр. 1124, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Елица Досева, ул. „Доне Вожинов“, Пробиштип, Кочани. (1721)

Здравствена легитимација бр. 1051, издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Мирјанка Митева Лазарова, с. Злетово, Кочани. (1722)

Свидетелство од III година за возрасни, издадено од Осмолетката во село Драчево на име Петре П. Јовановски, с. Драчево, Скопско. (1723)

Здравствена легитимација бр. 5722/55 г., издадена од ЗСО — Штип на име Палаша Досева Петрова, с. Три Чешми, Штипско. (1724)

Здравствена легитимација на име Киро Ц. Георгиевски, с. Бедине, Кумановско. (1725)

Здравствена легитимација бр. 1033, издадена од ЗСО — Кочани на име Костадин Атанасов, ул. „Љупчо Сантов“ бр. 34 — Кочани. (1726)

Здравствена легитимација бр. 99754, издадена од ЗСО — Скопје на име Рушит Зендели, с. Нераште, Тетовско. (1727)

Здравствена легитимација бр. 12560, издадена од ЗСО — Битола на име Митко Атанасов Ангеловски, ул. „Прохор Пчински“ бр. 31 — Битола. (1728)

Воена книшка на име Алекса Ј. Бришкоски, ул. „Пеце Крстевски“ бр. 14 — Прилеп. (1729)

Здравствена легитимација бр. 20223, издадена од ЗСО — Кратово на име Александар С. Ефремовски, с. Секулица, Кратово. (1730)

Здравствена легитимација бр. 26036, издадена од ЗСО — Кичево на име Добривој Стојмиров Стамески, с. Слатина, Кичево. (1731)

Воена книшка на име Трајко Неделко Здравев, с. Нежилово, Титоввелешко. (1732)

Свидетелство, издадено од Основното училиште „Стојан Бурчев“ с. Иванковци за учебната 1949/50 год на име Благој Иванов Савевски, ул. „Јане Сандански“ бр. 24 — Титов Велес. (1733)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Стојче Матевски, с. Групчин, Тетовско. (1734)

Здравствена легитимација бр. 5858, издадена од ЗСО — Штип на име Благородна Здравкова Ставрева, ул. „Питу Гули“ бр. 4 — Штип. (1735)

Здравствена легитимација бр. 13719, издадена од ЗСО — Штип на име Јаша Фејма Шакирова, ул. „Вера Циривири“ бр. 41 — Штип. (1736)

Работна книшка бр. 181, издадена од Бирото за посредување на трудот — Дебар на име Ислам Таиров Равманоски, с. Дсљно Косоврасти, Дебар. (1738)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Битола на име Душан Јована Гиковски, с. Рибарци, Битолско. (1739)

Работна книшка бр. 323, серија бр. 261642, издадена од Народниот одбор на општината Липково на име Мемет Латив Далипи, с. Злокуќани, Кумановско. (1740)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Ресен на име Владо Ј. Транталовски, ул. „Б. Кидриќ“ бр. 9 — Ресен. (1741)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Јован Митрески, с. Лазаровци, Кичево. (1742)

Земјоделска здравствена легитимација број 893/364, издадена од ЗСО — Кичево на име Стуле Кузмановски, ул. „11 октомври“ бр. 106 — Кичево. (1743)

Здравствена легитимација бр. 8747, издадена од ЗСО — Неготино на име Александар П. Тефов. Неготино. (1744)

Здравствена легитимација бр. 27977, издадена од ЗСО — Тетово на име Саво Сибиновски, с. Брвеница, Тетовско. (1745)

Здравствена легитимација бр. 29761, издадена од ЗСО — Штип на име Трајан Лазаров, Штип. (1746)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Смилка Кочоска, с. Новоселани, Прилеп. (1748)

Работна книшка бр. 3098, серија бр. 141426, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Драган Петко Спасовски, с. Доброшане, Кумановско. (1749)

Здравствена легитимација бр. 10723, издадена од ЗСО — Охрид на име Менка Ѓорчева Петревска, с. Слатин. Чифлик, Охрид. (1750)

Здравствена легитимација бр. 18650, издадена од ЗСО — Куманово на име Љиљана В. Стојановска, ул. „Т. Димков“ бр. 2 — Куманово. (1751)

Свидетелство бр. 128, издадено од Основното училиште во с. Орашец на име Павле Кирев Рашев, с. Орашец, Кумановско. (1752)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7732, издадена од ЗСО — Штип на име Мара Колева Јанева, с. Судик, Штипско. (1754)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7728, издадена од ЗСО — Штип на име Верка Митева Јанева, с. Судик, Штипско. (1755)

Здравствена легитимација бр. 43692, издадена од ЗСО — Скопје на име Ката Киро Вчкова, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 14 — Скопје. (1756)

Воена буквица на име Петре Панојков Петревски, с. Беловиште, Гостивар. (1757)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек во Тетово на име Бедри Велија Асани, с. Жеровјане. Тетовско. (1758)

Здравствена легитимација бр. 99701 на име Кадри Исени, ул. „Кумановска“ бр. 65 — Тетово. (1759)

Здравствена легитимација бр. 18757, издадена од ЗСО — Битола на име Мица Христова Бечлиева, ул. „Булевар 1 мај“ бр. 11 — Битола. (1760)

Свидетелство бр. 266, издадено од Осмолетката „Кочо Рацин“ — Битола на име Илија Николов Кочанковски, ул. „Козара“ бр. 13 — Битола. (1761)

Здравствена легитимација бр. 36657, на име Јосиф Т. Ѓоршевски, с. Лисслај, Битолско. (1762)

Здравствена легитимација бр. 95, издадена од ЗСО — Битола на име Крсте А. Кулевски, с. Живојно, Битолско. (1763)

Работна книшка бр. 5778, серија бр. 260569, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Назим Фазли Сулимановски, с. Бедиња, Кумановско. (1764)

Здравствена легитимација бр. 38490, издадена од ЗСО — Битола на име Илинка Ацкова Стефаноска, с. Ропотово, Прилеп. (1765)

Здравствена легитимација бр. 2028, издадена од ЗСО — Охрид на име Слободанка Косте Рупева, ул. „Кочо Рацин“ бр. 6 — Охрид. (1766)

Здравствена легитимација бр. 13866, издадена од ЗСО — Кичево на име Александар Здравковски, с. Туин, Кичево. (1767)

Здравствена легитимација бр. 7856, издадена од ЗСО — Штип на име Ангел Добрев Јанев, Штип. (1768)

Воена буквица на име Керим Ашима Селими, с. Неготино, Тетовско. (1767)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слоботка М. Трајковска, с. Велимбегово — Скопско. (1771)

Здравствена легитимација бр. 54722, издадена од ЗСО — Скопје на име Недин Б. Абас, Скопје. (1772)

Здравствена легитимација бр. 16029, издадена од ЗСО — Скопје на име Муарем С. Исмаилов, Скопје. (1773)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Струга на име Марко Марк, Скопје. (1774)

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија през 1946/47 год. издадено од Гимназијата во Битола на име Марија М. Топалоска, Скопје. (1775)

Воена книшка издадена од ВП 1144 — Белград на име Благоја Стошиќ, с. Табановце, Кумановско. (1776)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фазли Рам. Нешат, Скопје. (1777)

Сосбраќајна дозвола за камион марка „Чепел“ бр. М-1783, издадена од СВР — Скопје на Транспортното претпријатие „Вардар“ — Скопје. (1778)

Работна книшка бр. 24968, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Лазо Дине Лалев, Скопје. (1779)

Полиса бр. 183178, издадена од ДОЗ — Скопје на име Асан Н. Црновушани, Скопје. (1780)

Здравствена легитимација бр. 95664, издадена од ЗСО — Скопје на име Асан Н. Црновушани, Скопје. (1781)

Работна книшка бр. 56194, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Наталија Стојановиќ, Скопје. (1782)

#### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 20479, серија бр. 0560299 издадена од СВР — Куманово на име Сејди Сабедина Бедији, с. Руница — Кумановско. (1550)

Лична карта рег. бр. 450, серија бр. 0207760 на име Миљаим Амида Јашари, с. Никуштак — Кумановско. (1576)

Лична карта рег. бр. 23802, серија бр. 0121843 издадена од СВР — Битола на име Томе Јордан Субашевски, ул. „Богомила“ бр. 10 — Битола. (1577)

Лична карта рег. бр. 6785, серија бр. 0567184 издадена од СВР — Кратово на име Златан Славе Максимов, с. Железница — Кратово. (1578)

Лична карта рег. бр. 2497, серија бр. 0635007 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Славко Величков Стојчевски, с. Петралица — Кр. Паланка. (1579)

Лична карта рег. бр. 2870, серија бр. 0095580 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Петруш Јованов Вучковски, с. Киселица — Кр. Паланка. (1580)

Лична карта рег. бр. 7413, серија бр. 0751934 издадена од СВР — Кичево на име Амзо Бекиров Асаноски, с. Зајас — Кичево. (1581)

Лична карта рег. бр. 19521, серија бр. 0716131 издадена од СВР — Гостивар на име Ибраим Џемаил Муареми, с. Дебреше — Гостивар. (1582)

Лична карта рег. бр. 66404, серија бр. 0269635 издадена од СВР — Гостивар на име Самет Рамадана Билали, с. Чеѓране — Гостивар. (1583)

Лична карта рег. бр. 1274, серија бр. 0453748 издадена од СВР — Струмица на име Дончо Митев Стојанов, ул. „Карасрман“ бр. 2 — Струмица. (1584)

Лична карта рег. бр. 1883, серија бр. 018267 издадена од СВР — Скопје на име Ване Коста Тодоровски, ул. „803“ бр. 1 — Скопје. (1585)

Лична карта рег. бр. 1629, серија бр. 018013 издадена од СВР — Скопје на име Петре Стојан Митревски, ул. „402“ бр. 10 — Скопје. (1586)

- Лична карта рег. бр. 3745, серија бр. 0109602 издадена од СВР — Битола на име Васил Костов Нечевски, с. Лопатица — Битолско. (1587)
- Лична карта рег. бр. 7121, серија бр. 0479772 издадена од СВР — Струмица на име Димитар Ристов Митев, ул. „Маврово“ бр. 4 — Струмица. (1588)
- Лична карта рег. бр. 4798, серија бр. 0006493 издадена од СВР — Битола на име Коста Никола Кондовски, с. Лажец — Битолско. (1590)
- Лична карта рег. бр. 6654, серија бр. 0567053 издадена од СВР — Куманово на име Невенка Тимчева Трајковска, с. Клечевце — Кумановско. (1591)
- Лична карта рег. бр. 53316, серија бр. 0054267 издадена од СВР — Марибор на име Осман Џабир Џабирски, с. Стрелци — Кичево. (1592)
- Лична карта рег. бр. 11364, серија бр. 0755801 издадена од СВР — Кичево на име Зија Камбер Селимоски, с. Жубрино — Кичево. (1593)
- Лична карта рег. бр. 27588, серија бр. 0685441 издадена од СВР — Тетово на име Селиман Јонус Арслани, с. Цепчиште — Тетовско. (1594)
- Лична карта рег. бр. 16095, серија бр. 0676582
- Лична карта рег. бр. 12717, серија бр. 0389327 издадена од СВР — Кочани на име Риза Али Исмаилов, с. Градец — Штипско. (1607)
- Лична карта рег. бр. 350068, серија бр. 333053 издадена од СВР — Белград на име Милован Јордан Ристиќ, ул. „Пелагонија“ бр. 12/1 — Битола. (1608)
- Лична карта рег. бр. 14767, серија бр. 0015916 издадена од СВР — Скопје на име Иван Тодоров Савев, ул. „Ванчо Прке“ бр. 17 — Штип. (1609)
- Лична карта рег. бр. 3659, серија бр. 0005139 издадена од СВР — Битола на име Славе Сокле Трајковски, с. Сливица — Битолско. (1635)
- Лична карта рег. бр. 3566, серија бр. 0076158 издадена од СВР — Битола на име Борис Глигур Василевски, ул. „Дивлеџик“ бр. 15 — Битола. (1636)
- Лична карта рег. бр. 14269, серија бр. 0046980 издадена од СВР — Струга на име Полексија Т. Кузманоска, ул. „Ленин“ бр. 2 — Прилеп. (1637)
- Лична карта рег. бр. 3653, серија бр. 0110255 издадена од СВР — Битола на име Борис Стојанов Бучуковски, с. Карамани — Битолско. (1598)
- Лична карта рег. бр. 13364, серија бр. 0193874 издадена од СВР — Битола на име Мојан Долевски, с. Чамиште — Прилеп. (1599)
- Лична карта рег. бр. 9183, серија бр. 0013388 издадена од СВР — Битола на име Марко Пејов Мојанчевски, с. Градешница — Прилеп. (1600)
- Лична карта рег. бр. 13478, серија бр. 0758443 издадена од СВР — Кичево на име Емин С. Колулоски, ул. „11 октомври“ бр. 45 — Кичево. (1601)
- Лична карта рег. бр. 3047, серија бр. 0662529 издадена од СВР — Тетово на име Петар Иљов Стаменкоски, с. Ратаје — Тетовско. (1602)
- Лична карта рег. бр. 7010/ш, серија бр. 0407 издадена од СВР — Штип на име Ајше Јашарова Зејнелова, ул. „Ленинова“ бр. 15 — Штип. (1603)
- Лична карта рег. бр. 5501, серија бр. 0149779 издадена од СВР — Прилеп на име Цветанка Јордан (Тодороска) Димеска, ул. „Спасе Темелков“ бр. 36 — Прилеп. (1604)
- Лична карта рег. бр. 6146, серија бр. 0151512 издадена од СВР — Прилеп на име Тодор Горгија Димзоски, ул. „Браќа Беширови“ бр. 17 — Прилеп. (1605)
- Лична карта рег. бр. 5155, серија бр. 0779656 издадена од СВР — Цазин на име Фатима Мурата Мацановиќ, Дебар. (1606)
- Лична карта рег. бр. 20225, серија бр. 0434621 издадена од СВР — Кавадарци на име Звезда Мирова Ѓорѓиева, Кавадарци. (1638)
- Лична карта рег. бр. 27110, серија бр. 0684858 издадена од СВР — Тетово на име Сулејман Казим Исмаили, с. Долно Палчиште — Тетовско. (1639)
- Лична карта рег. бр. 26582, серија бр. 0723392 издадена од СВР — Гостивар на име Џафер Руфат Демири, с. Чегране — Гостивар. (1640)
- Лична карта рег. бр. 1342, серија бр. 0697852 издадена од СВР — Гостивар на име Мемедриза Шериф Абази, с. Вралчиште — Гостивар. (1641)
- Лична карта рег. бр. 15326, серија бр. 0711836 издадена од СВР — Гостивар на име Абибе Реџеп Азизи, с. Стројане — Гостивар. (1642)
- Лична карта рег. бр. 822, серија бр. 0397332 издадена од СВР — Св. Николе на име Лилјана Ѓорѓева Донева, с. Преот — Св. Николе. (1643)
- Лична карта рег. бр. 182, серија бр. 0318692 на име Иљаз Зејнов Гуџевиќ, с. Милино — Св. Николе. (1644)
- Лична карта рег. бр. 8546/ш, серија бр. 0298019 издадена од СВР — Штип на име Ристо Асенов Георгиев, ул. „Кр. Република“ бр. 66 — Струмица. (1645)
- Лична карта рег. бр. 473, серија бр. 0124980 издадена од СВР — Битола на име Даница Силан Цветкоска, ул. „Питу Гули“ бр. 11 — Битола. (1646)
- Лична карта рег. бр. 20032, серија бр. 0735366 издадена од СВР — Кичево на име Ресул Касумов Салифоски, с. Пласница — Кичево. (1647)
- Лична карта рег. бр. 6560, серија бр. 0653949 издадена од СВР — Кратово на име Трајан Ѓоре Ампов, с. Петршино — Кочани. (1648)
- Лична карта рег. бр. 2934, серија бр. 0002931 издадена од СВР — Битола на име Стана Манчевска, с. Рибарци — Битолско. (1649)
- Лична карта рег. бр. 8634, серија бр. 0752655 издадена од СВР — Кичево на име Шезо Ф. Исмаилоски, с. Трапкин Дол — Кичево. (1650)
- Лична карта рег. бр. 1941, серија бр. 0287951 издадена од СВР — Македонски Брод на име Стојмир Трајков Атанасовски, с. Звечан — Кичево. (1651)
- Лична карта рег. бр. 70911, серија бр. 0601972 издадена од СВР — Скопје на име Целадин Шабан Агуш, Скопје. (2376)
- Лична карта рег. бр. 36407, серија бр. 26802 издадена од СВР — Скопје на име Тоница Деспот Ангелова, Скопје. (2377)

- Лична карта рег. бр. 36942, серија бр. 0609785  
издадена од СВР — Скопје на име Круна Серафим  
Арсовска, Скопје. (2378)
- Лична карта рег. бр. 67089, серија бр. 0657740  
издадена од СВР — Скопје на име Александар  
Стојче Ангеловски, Скопје. (2379)
- Лична карта рег. бр. 30867, серија бр. 4102552  
издадена од СВР — Урошевац на име Хамди Ша-  
кира Бислими, Скопје. (2380)
- Лична карта рег. бр. 80247, серија бр. 0625710  
издадена од СВР — Урошевац на име Миленко  
Симе Бојик, Скопје. (2381)
- Лична карта рег. бр. 15301, серија бр. 0591821  
издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Јован  
Вучковски, Скопје. (2382)
- Лична карта рег. бр. 66096, серија бр. 0656452  
издадена од СВР — Скопје на име Наталија Нико-  
ла Гојковиќ, Скопје. (2383)
- Лична карта рег. бр. 23605, серија бр. 3316274  
издадена од СВР — Крушевац на име Милица Ми-  
хајло Драгичевиќ, Скопје. (2384)
- Лична карта рег. бр. 60574, серија бр. 0047862  
издадена од СВР — Скопје на име Милан Коцев  
Димитровски, Скопје. (2385)
- Лична карта рег. бр. 7201, серија бр. 0583211  
издадена од СВР — Скопје на име Сејфо Халим  
Демировски, Скопје. (2386)
- Лична карта рег. бр. 16594, серија бр. 0593114  
издадена од СВР — Скопје на име Љатиф Раим  
Иљези, Скопје. (2387)
- Лична карта рег. бр. 89221, серија бр. 0523185  
издадена од СВР — Скопје на име Осман Јанус  
Усеини, Скопје. (2388)
- Лична карта рег. бр. 41594, серија бр. 46288  
издадена од СВР — Белград на име Ружица Раде  
Јанковиќ, Скопје. (2389)
- Лична карта рег. бр. 69302, серија бр. 0619458  
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Шаип  
Јашар, Скопје. (2390)
- Лична карта рег. бр. 53360, серија бр. 0045905  
издадена од СВР — Скопје на име Марија Андреја  
Крепиева, Скопје. (2391)
- Лична карта рег. бр. 86939, серија бр. 0062617  
издадена од СВР — Скопје на име Кадрије Исмаил  
Керим, Скопје. (2392)
- Лична карта рег. бр. 104578, серија бр. 0255514  
издадена од СВР — Скопје на име Фана Коста  
Костанчева, Скопје. (2395)
- Лична карта рег. бр. 38120, серија бр. 0752888  
издадена од СВР — Гаковица на име Дрита Цела-  
дин Коши, Скопје. (2394)
- Лична карта рег. бр. 94721, серија бр. 0204236  
издадена од СВР — Скопје на име Даут Реџеп  
Муаџер, Скопје. (2395)
- Лична карта рег. бр. 3270, серија бр. 0006625  
издадена од СВР — Скопје на име Петкана Минко  
Маџансва, Скопје. (2396)
- Лична карта рег. бр. 17548, серија бр. 0017564  
издадена од СВР — Скопје на име Борис Трипун  
Марковски, Скопје. (2397)
- Лична карта рег. бр. 42020, серија бр. 0621058  
издадена од СВР — Скопје на име Боце Велков  
Ничевски, Скопје. (2398)
- Лична карта рег. бр. 66830, серија бр. 0657464  
издадена од СВР — Скопје на име Дамјан Геле  
Перчуклиевски, Скопје. (2399)
- Лична карта рег. бр. 105394, серија бр. 0251555  
издадена од СВР — Скопје на име Уко Алим Аме-  
тов, Скопје. (2442)
- Лична карта рег. бр. 1923, серија бр. 0012881  
издадена од СВР — Скопје на име Надежда Јор-  
дан Жерновска, Скопје. (2443)
- Лична карта рег. бр. 731, серија бр. 0010195  
издадена од СВР — Скопје на име Горица Глигор  
Јончева, Скопје. (2444)
- Лична карта рег. бр. 69651, серија бр. 0619921  
издадена од СВР — Скопје на име Магда Никола  
Кочкова, Скопје. (2445)
- Лична карта рег. бр. 105263, серија бр. 0259712  
издадена од СВР — Скопје на име Пенка Глигор  
Костадинова, Скопје. (2446)
- Лична карта рег. бр. 42637, серија бр. 0619680  
издадена од СВР — Скопје на име Пандо Крсте  
Марков, Скопје. (2447)
- Лична карта рег. бр. 52401, серија бр. 4127230  
издадена од СВР — Лесковац на име Радомир Ко-  
стадин Павловиќ, Скопје. (2448)
- Лична карта рег. бр. 2666, серија бр. 0641957  
издадена од СВР — Куманово на име Јанко Трајко  
Псповски, Скопје. (2449)
- Лична карта рег. бр. 83814, серија бр. 0059930  
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Божи-  
дар Пејиќ, Скопје. (2450)
- Лична карта рег. бр. 6947, серија бр. 0079103  
издадена од СВР — Битола на име Славка Горѓи  
Пејева, Скопје. (2451)
- Лична карта рег. бр. 61565, серија бр. 0050397  
издадена од СВР — Скопје на име Париш Горѓи  
Паришев, Скопје. (2452)
- Лична карта рег. бр. 81408, серија бр. 0630119  
издадена од СВР — Скопје на име Василка Станко  
Париш, Скопје. (2453)
- Лична карта рег. бр. 86769, серија бр. 0062706  
издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Иса Ре-  
џеп, Скопје. (2454)
- Лична карта рег. бр. 92900, серија бр. 0605586  
издадена од СВР — Скопје на име Рахиме Зелел  
Реџеп, Скопје. (2455)
- Лична карта рег. бр. 36078, серија бр. 0028790  
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Милан  
Серафимовски, Скопје. (2456)
- Лична карта рег. бр. 1685, серија бр. 0003865  
издадена од СВР — Скопје на име Десанка Косте  
Стефанова, Скопје. (2457)
- Лична карта рег. бр. 841, серија бр. 0085138  
издадена од СВР — Мостар на име Разија Ариф  
Шуканица, Скопје. (2458)
- Лична карта рег. бр. 102692, серија бр. 0260143  
издадена од СВР — Скопје на име Слободанка Ди-  
митар Стојчева, Скопје. (2459)
- Лична карта рег. бр. 65531, серија бр. 0625673  
издадена од СВР — Скопје на име Изет Шабан  
Сали, Скопје. (2460)
- Лична карта рег. бр. 52719, серија бр. 0201690  
издадена од СВР — Скопје на име Бејазит Усеин  
Селим, Скопје. (2461)
- Лична карта рег. бр. 19013, серија бр. 0595133  
издадена од СВР — Скопје на име Нуриман Асан  
Сулејман, Скопје. (2462)

Лична карта рег. бр. 100637, серија бр. 0627073 издадена од СВР — Скопје на име Лена Ките Ташева, Скопје. (2463)

Лична карта рег. бр. 7726, серија бр. 0010540 издадена од СВР — Скопје на име Петар Миле Тодоровски, Скопје. (2464)

Лична карта рег. бр. 80059, серија бр. 0057178 издадена од СВР — Скопје на име Стојна Трипун Цветкова, Скопје. (2465)

Лична карта рег. бр. 487520, серија бр. 3993082 издадена од СВР — Белград на име Лепосава Душан Шаиновиќ, Скопје. (2466)

Лична карта рег. бр. 2919, серија бр. 0175309 издадена од СВР — Иванград на име Омер Бекирагиќ, Скопје. (2549)

Лична карта рег. бр. 92299, серија бр. 0630204 издадена од СВР — Скопје на име Ангелина Велкова, Скопје. (2550)

Лична карта рег. бр. 70413, серија бр. 0621928 издадена од СВР — Скопје на име Бајрам Дуљатахи, Скопје. (2551)

Лична карта рег. бр. 53499, серија бр. 0057176 издадена од СВР — Скопје на име Јашар Дурмиш, Скопје. (2552)

Лична карта рег. бр. 102352, серија бр. 0257315 издадена од СВР — Скопје на име Леонид Гуровски, Скопје. (2553)

3. Молбите таксирани со 50 дин. се доставуваат до односните училишта.

Кон молбата да се приложи:

- а) Кандидатите кои се во работен однос:  
— препис од дипломите за образование и положен стручен испит;  
— оценувачки листови за последните три учебни години;  
— документ за движење во службата;  
— согласност од установата-училиштето каде што е на работа.

б) Кандидатите кои прв пат стапуваат на служба:

— сите документи по чл. 31 од ЗЈС.

Молбите со некомплетирани документи не ќе се земаат во предвид.

Конкурсот ќе трае заклучно до 30 септември 1961 година.

Стан, патни и селидбени трошоци нема да се обезбедуваат.

**Конкурсната комисија на Државниот секретаријат за правосудна управа на Народна Република Македонија**

распишува

## К О Н К У Р С

за пополнување работното место **СЕКРЕТАР** на **Врховниот суд на НРМ**

Кандидатите по завршениот правен факултет треба да поминале 8 години на пракса во суд или на други правни работи и да имаат положено судски или адвокатски испит.

Плата по прописите од Законот за јавните службеници и Уредбата за установување посебен додаток во судските и јавните правобранителства.

Молбите, со кратка бисграфија, се поднесуваат лично или се испраќаат по пошта на адреса: Државен секретаријат за правосудна управа на НРМ — зграда на Народното собрание на НРМ и неговиот Извршен совет, II кат десно, соба број 105.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1218)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ ВО СКОПЈЕ**

распишува

## К О Н К У Р С

за прием на **10** стални музичари за својот **симфониски оркестар** и тоа:

шест виолини (4 први и 2 други)

една виола

два виолончела и

еден контрабас

Услови: Кандидатите треба да достават писмена молба во која ќе бидат наведени нивните квалификации и досегашната работа.

Настап на работа од 1 септември 1961 година.

Платите се определуваат според постојните законски прописи за персоналот во уметничките установи.

# КОНКУРСИ

**Советот за просвета на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје**

распишува

## К О Н К У Р С

за пополнување на работни места во училиштата на територијата на општина Идадија — Скопје, за учебната 1961/62 год.

I. Учителска школа „Никола Карев“

- директор — — — — — 1
- професор по психологија со логика 1
- професор по историја — — — — — 1
- професор по општество — — — — — 1
- професор по хемија — — — — — 1
- професор по математика — — — — — 1
- професор по музичко воспитување — 1
- наставник по општо-техничко восп. 1

II. Основно училиште „Владимир Илич — Ленин“

- професор или наставник по историја 1

III. Основно училиште „Кочо Рацин“

- професор или наставник по француски јазик — — — — — 1

### У С Л О В И:

1. За работното место директор, кандидатите треба да имаат завршено филозофски факултет, положен стручен испит и над 10 години служба.

2. За работните места професор или наставник, соодветен факултет или ВПШ и положен стручен испит.

Молбите се примаат до 31 декември 1961 год.

Ако работните места не се пополнат до одредената дата, конкурсот е отворен сè до нивното пополнување. Молбите се примаат на адреса: Филхармонија на НРМ, ул. „Ленински комсомол“ бр. 30 (1217)

**Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Горче Петров**

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Началник на Одделението за стопанство;
2. Референт за продуктивноста на трудот и кадри;
3. Санитарен инспектор;
4. Шеф на биро на секретарот;
5. Архитект — урбаниста; и
6. Референт за трговија, угостителство и туризам.

У с л о в и:

— под точка 1) да има завршено виша школа и пет години пракса во струката;

— под точка 2) да има завршено виша школа и над пет години пракса во струката;

— под точка 3) да има завршено медицински факултет и пракса над три години во струката;

— под точка 4) да има завршено правни факултет и над две години пракса;

— под точка 5) да има завршено технички факултет — архитектонски отсек со над 3 години пракса во струката и да е урбаниста;

-- под точка 6) да има завршено виша стопанска школа со над три години пракса во струката.

За сите работни места плата е обезбедена спрема Законот за јавните службеници, а положајната плата спрема Одлуката на Народниот одбор на општината Горче Петров за положајните плати.

Молбите со другите документи се поднесуваат до Народниот одбор на општината Горче Петров.

Конкурсот трае до пополнувањето на работните места. (1207)

Врз основа на одржаната седница на Управниот одбор, Конкурсната комисија при Домот за народно здравје — Дебар

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Лекари од општа пракса — — — 2
2. Лекарски помошници (мед. сестри) — 2
3. Забар — — — — — 1
4. Забен техничар — — — — — 1

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

1. Под точка 1 да има завршен медицински факултет и лекарски стаж;

2. Под точките 2, 3 и 4 да имаат завршено соодветно средно медицинско училиште.

Плата спрема Правилникот за распределба на личниот доход на работниците при Домот за народно здравје — Дебар.

Траењето на конкурсот важи сè до пополнувањето на работните места. (1216)

**Управниот одбор на Техничката секција за одржување на јавните патништа и улици — Прилеп**

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото место  
**СЕКРЕТАР на Установата**

Услови: завршена виша управна школа.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна плата по Одлуката на установата.

Молбите со сите пропишани документи по чл 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до 15-IX-1960 година на горната адреса. (1066)

**СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ**

распишува

### ПРОДОЛЖИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје

#### I. Основно училиште „11 Октомври“

- |   |   |
|---|---|
| 1. Пом. управител                         | 1 |
| 2. Наставник по биологија-хемија          | 1 |
| 3. Наставник по математика-физика         | 1 |
| 4. Наставник по српски и македонски јазик | 1 |

#### II. Основно училиште „Браќа Миладинови“

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Наставник по биологија-хемија  | 1 |
| 2. Наставник по математика-физика | 1 |

#### III. Основно училиште „Кирил Пејчиновиќ“

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Наставник по македонски јазик  | 1 |
| 2. Наставник по математика-физика | 3 |
| 3. Наставник по хемија-физика     | 1 |

#### IV. Основно училиште „Иво Лола Рибар“

- |  |   |
|--|---|
| 1. Наставник или учител за спец. паралелка | 1 |
| 2. Наставник по математика-физика          | 2 |
| 3. Наставник по српски јазик               | 1 |
| 4. Наставник по француски јазик            | 1 |

#### V. Основно училиште „Гуро Салај“

- |  |   |
|--|---|
| 1. Наставник по математика               | 2 |
| 2. Наставник по историја                 | 2 |
| 3. Наставник по српски јазик             | 1 |
| 4. Наставник по биологија                | 1 |
| 5. Наставник по македонски јазик         | 1 |
| 6. Стручен учител по домаќинство         | 1 |
| 7. Стручен учител по физичко воспитување | 1 |
| 8. Наставник по географија               | 1 |
| 9. Наставник по музичко воспитување      | 1 |

**VI. Основно училиште „Гоце Делчев“ Г. Лисиче**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Наставник по француски и српски јазик | 1 |
| 2. Наставник по ликовно воспитување      | 1 |
| 3. Музичко воспитување                   | 1 |
| 4. Стручен учител по фискултура          | 1 |

**VII. — IV — Нова гимназија**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Професор по физика   | 1 |
| 2. Професор по хемија — биологија                             | 1 |
| 3. Наставник или стручен учител по општо-техничко образование | 1 |
| 4. Професор по историја со држ. уредување                     | 1 |
| 5. Професор по француски јазик                                | 1 |

**VIII. Економско училиште „Борис Кидрич“**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Професор по книговодство         | 3 |
| 2. Професор по стопанска математика | 1 |
| 3. Професор по контоарски работи    | 1 |

**IX. Учителско-домаќинска школа**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Професор по историја | 1 |
|-------------------------|---|

**УСЛОВИ:**

За работните места професор кандидатите треба да имаат завршено филозофски, односно соодветен факултет.

За работното место наставник кандидатите да имаат завршено ВПШ и филозофски факултет.

За работното место пом. управител во „11 Октомври“ завршен филозофски факултет, ВПШ или учителска школа со минимум 10 години служба во структурата и положен стручен испит.

Кандидатите што ќе конкурираат треба да поднесат молби до односните училишта каде што ќе конкурираат.

За кандидатите што се во работен однос покрај документите по чл. 31 од ЗСЈ потребно е да се приложи ОДОБРЕНИЕ од органот надлежен за назначување на наставниот и воспитниот персонал.

Конкурсот ќе трае до 25 септември 1961 година.

Стан, патни и селидбени трошоци нема да се обезбедуваат.

Врз основа на член 35 од ЗЈС, Конкурсната комисија при Народниот одбор на општината Ракогинци

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на работното место Референт по земјоделие во Одделението за стопанство и финансии на НОО — Ракогинци

**УСЛОВИ:**

Завршен земјоделски факултет или средно земјоделско училиште со над три години пракса.

Плата според ЗЈС а полагајна по Одлуката за полагајните плати на овој одбор.

Молбите со потребните документи по член 31 од ЗЈС се предаваат до овој одбор со ознака „За конкурс“.

(1219)

**ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ****ЗАКОН  
за надградување****СО ОБЈАСНУВАЊА**

Книгата ја уредил и коментирал Ѓорѓи Тутунчиев, правен советник на Народното собрание.

Во книгата покрај Законот за надградување се поместени и други републички прописи што се во врска со надградувањето на станбени и деловни згради.

Со оглед на тоа дека за надградувањето на станбени и деловни простории врз постојните згради, како вид на изградба на нов станбен или деловен простор, се заинтересирани како луѓето и организациите кои имаат згради погодни за надградување, така и луѓето и организациите кои, немајќи станбен или деловен простор, се појавуваат како можни надградувачи врз згради во туѓа сопственост. Книгата ќе може да им користи и на едните и на другите.

Бидејќи книгата е отпечатена во ограничен број примероци се известуваат интересните благовремено да ги најават своите порачки.

Цена 350 динари.

Порачки прима „Службен весник на НРМ“, Скопје, пошт. факс 51. Парите да се испраќаат на жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје.

**СОДРЖИНА**

- |   |               |
|---|---------------|
| 165. Решение за назначување директор на управата на шумскиот резерват „Јасен“   | 473           |
| 166. Решение за одобрување основањето и работата на Здружението за странски јазици и литература                         | — — — — — 473 |
| 167. Решение за одобрување основањето и работата на Друштвото за заштита на растенијата на Народна Република Македонија | 473           |
| Исправка на Законот за здравствената заштита и организацијата на здравствената служба                                   | — — — — — 473 |
| Исправка на Законот за високото школство во Народна Република Македонија  | 474           |